



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 15
година XVII
07.12.2013 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вкопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 98 КО Еловец

Се објавува Одлука за вкопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 98 КО Еловец, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013.

Бр. 08- 1932/8
29.11.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 29.11.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Еловец

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 98 КО Еловец.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07- 1932/7
29.11.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3168 КО Владиловци

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3168 КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013.

Бр. 08- 1932/6
29.11.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 29.11.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3168 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3168 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07- 1932/5
29.11.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3090/2 КО Владиловци

Се објавува Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3090/2 КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013.

Бр. 08- 1932/10
29.11.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 29.11.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3090/2 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко–планска документација на КП 3090/2 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07- 1932/9
29.11.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за проширување на
плански опфат за КП 988 КО Чашка

Се објавува Одлука за проширување на плански опфат за КП 988 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013.

Бр. 08- 1932/14
29.11.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 29.11.2013 2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за проширување на плански опфат за
КП 988 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка донесува одлука за проширување на плански опфат на Генералниот урбанистички план за Чашка (*Одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006*)

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за проширување на планскиот опфат на Генералниот урбанистички план за Чашка на КП 988 КО Чашка.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А 1 – домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ” бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07- 1932/13
29.11.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување на
промена на траса на сообраќајна инфраструктура

Се објавува Одлука за извршување на промена на траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013.

Бр. 08- 1932/12
29.11.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) и член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 29.11.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за извршување промена на траса на сообраќајна
инфраструктура

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување на Одлука со која ќе се изврши промена на трасата на улицата која во постојниот урбанистички план (Урбанистичка документација за населено место Чашка *кој со одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/14 од 17.03.2006 се применува како* Урбанистички план за село Чашка е означена како Ц7-сервисна улица,,8 “.

член 2

Трасата на улицата да се испланира соодветно на постојната ситуација на теренот и на важечка законска регулатива.

член 3

Во идната урбанистичко планска документација да се предвиди улицата да не зафаќа на парцелата со КП 415/5 КО Чашка.

член 4

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11).

член 5

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во “Службениот гласник на Општина Чашка”.

Бр. 07- 1932/11
29.11.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка

Се објавува, Одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013.

Бр. 08- 1932/4
29.11.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.50 ст.1 т.15 од Законот за Локалната Самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), чл.5, чл.29 т.8, чл.31-42 од Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен весник на РМ,, бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Советот на Општина Чашка на 11-тата седница одржана на ден 29.11.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка

член 1

Со оваа одлука се дава согласност за отуѓување (продажба) на следните недвижни ствари запишани на носителот на правото на сопственост - Општина Чашка со ЕМБС 6008488 со адреса/седиште на Илинденска 8 Чашка:

- Недвижни ствари со право на сопственост на Општина Чашка запишани на ИЛ бр.51175 за КО Чашка, издаден од АКН- Одделение за катастар на недвижности - Велес:

ЛИСТ В: Податоци за згради, посебни делови од згради и други објекти и за правото на сопственост:

-КП број основен 1295, дел 2, адреса „Населба,, број на зграда 1, намена на зградата В4 (државни институции), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел на зградата- П (помошна просторија), со внатрешна површина од 9 м2, со право на недвижност- СОПСТВЕНОСТ,

-КП број основен 1295, дел 2, адреса „Населба,, број на зграда 1, намена на зградата В4 (државни институции), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), со внатрешна површина од 21 м2, со право на недвижност- СОПСТВЕНОСТ,

-КП број основен 1295, дел 2, адреса „Населба,, број на зграда 1, намена на зградата В4 (државни институции), влез 2, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), со внатрешна површина од 15 м2, со право на недвижност- СОПСТВЕНОСТ,

-КП број основен 1295, дел 2, адреса „Населба,, број на зграда 1, намена на зградата В4 (државни институции), влез 3, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), со внатрешна површина од 28 м2, со право на недвижност- СОПСТВЕНОСТ,

-КП број основен 1295, дел 2, адреса „Населба,, број на зграда 1, намена на зградата В4 (државни институции), влез 4, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), со внатрешна површина од 21 м2, со право на недвижност- СОПСТВЕНОСТ,

член 2

Отуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно наддавање, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен весник на РМ,, бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), по претходно утврдена почетна пазарна вредност на недвижните ствари.

Почетната пазарна вредност на недвижните ствари предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди комисија за утврдување на пазарна вредност

формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Методологијата за утврдување на пазарна вредност донесена од Владата на РМ.

член 3

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Чашка, согласно Законот за користење и располагање на ствари на државни органи („Службен весник на РМ., бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13).

член 4

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр. 07-1932/3
29.11.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за вкопување во идна урбанисичко-планска документација на КП 98 КО Еловец
2. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 98 КО Еловец
3. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3168 КО Владиловци
4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3168 КО Владиловци
5. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3090/2 КО Владиловци
6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – планска документација на КП 3090/2 КО Владиловци
7. Заклучок за објавување на Одлука за проширување на плански опфат за КП 988 КО Чашка
8. Одлука за проширување на плански опфат за КП 988 КО Чашка
9. Заклучок за објавување на Одлука за извршување на промена на траса на сообраќајна инфраструктура
10. Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
11. Заклучок за објавување на Одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка
12. Одлука за давање согласност за отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка

**Издавач: Општина Чашка
ул.Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**